



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“**  
**ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“**  
**СКОПЈЕ**

бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Деканат: +389 2 3240 401, Централа: +389 2 3240 400  
Факс.: +389 2 3223-811



Почитувани колешки и колеги,

Имаме чест да Ве поканиме на Меѓународниот славистички собир што ќе се одржи на 15 и 16. 06. 2017 г. во просториите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Организатори на Собирот се Катедрата за славистика, Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици и Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности.

Собирот претставува континуитет на досегашната традиција на одржување на меѓууниверзитетските научни врски во три полиња: македонско-руски, македонско-полски и македонско-чешки истражувања од областа на јазикот, книжевноста и културата. Имено, во рамките на овој собир паралелно ќе се одржат три конференции: Седмата македонско-руска научна конференција, Седмата македонско-чешка научна конференција и Десеттата македонско-полска научна конференција. Овие конференции, обединети во еден научен собир се надоврзуваат на одбележувањето 70 години од изучувањето на рускиот и на чешкиот јазик и книжевност на нашиот Факултет, како и на десеттото јубилејно одржување на полско-македонските и македонско-полските научни врски од овој тип во областа на филологијата.

### **Тематика на Собирот**

Фокусот на излагањата и дискусиите на Собирот е предвидено да биде насочен кон следниве теми:

1. Семантиката на граматичките категории во словенските јазици;
2. Емиграциската книжевност на руски, на чешки и на полски јазик;
3. Преводот како меѓукултурен мост: теории и практики;
4. Македонско-руски јазични, книжевни и културни врски;
5. Македонско-чешки јазични, книжевни и културни врски и
6. Македонско-полски јазични, книжевни и културни врски.

Работни јазици на Собирот се сите словенски јазици.

Излагањата на конференцијата ќе траат до 15 минути, а дискусиите се предвидени на крајот од сесиите.

Материјалите од овој собир ќе се печатат во зборник од конференциите.

### **Форма на работа**

Планирано е работата на Собирот да се одвива во:

- пленарна сесија
- македонско-руска лингвистичка секција
- македонско-чешка лингвистичка секција
- македонско-полска лингвистичка секција
- македонско-руска литературна, културолошка и преведувачка секција
- македонско-чешка литературна, културолошка и преведувачка секција
- македонско-полска литературна, културолошка и преведувачка секција

### **Пријавување за конференцијата**

Пријавувањето се врши со пополнување и испраќање на пријавата за учество, што ја доставуваме во прилог, на следната електронска адреса: [slavistika@flf.ukim.edu.mk](mailto:slavistika@flf.ukim.edu.mk).

Пријавата треба да содржи и кратко резиме (до 250 зборови) и најмногу 5 клучни зборови.

Ве молиме, документот да го именувате со Вашето име и презиме (пр. Име\_Презиме.doc)

### **Календар**

Краен рок за доставување на пријавите	<b>15.04.2017г.</b>
Известување за прифаќање на рефератот	30.04.2017 г.
Испраќање на прелиминарна програма	30.05.2017 г.
Одржување на Собирот	15-16.06.2017 г.

### **Котизација и трошоци за сместување и пат**

Не е предвидена котизација за учество на Собирот, а трошоците за превоз и сместување се на товар на учесниците на Конференцијата.

### **Организациски одбор**

доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева,  
доц. д-р Јасминка Делова-Силјанова,  
проф. д-р Милица Миркуловска,  
проф. д-р Лидија Танушевска,  
проф. д-р Станислава-Сташа Тофоска,  
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска,  
лектор м-р Екатерина Терзијоска,  
лектор м-р Ирен Алчевска и  
Климент Ристески (секретар).

### **Почесни членови на организациски одбор**

проф. д-р Максим Каранфиловски,  
проф. д-р Кита Бицевска,  
проф. д-р Красимира Илиевска,  
проф. д-р Донка Роус и  
проф. д-р Димитрија Ристески.



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“**  
**ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“**  
**СКОПЈЕ**

бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А, 1000 Скопје, Р. Македонија  
Деканат: +389 2 3240 401, Централа: +389 2 3240 400  
Факс.: +389 2 3223-811



**Меѓународен славистички собир**

**15-16 јуни 2017 г., Скопје**

**ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО**

<b>Име</b>	
<b>Презиме</b>	
<b>Звање/Функција</b>	
<b>Институција</b>	
<b>Адреса</b>	
<b>Преферирано учество во конференција (наведете број)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Македонско-руска конференција</li><li>2. Македонско-полска конференција</li><li>3. Македонско-чешка конференција</li></ol>
<b>Електронска адреса</b>	
<b>Наслов на рефератот</b>	
<b>Клучни зборови ( 5 збора)</b>	
<b>Апстракт (до 250 зборови)</b>	